



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр. 11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **18/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса: **ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса: **www.addelpro.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Анета Тодоровска** Адреса на е-пошта: **aneta.todorovska@addelpro.mk** Телефон/Факс: **3226072/5113 545**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка за услуги во фиксна и мобилна телефонија

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **2.000.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.5**

Телекомуникациски услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка за услуги во фиксна телефонија и мобилна телефонија-користење на фиксна телефонија и мобилна телефонија за потребите на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје согласно техничката спецификација.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив:**Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	Набавка за услуги во фиксна и мобилна телефонија	Дел 1-Фиксна телефонија
2	Набавка за услуги во фиксна и мобилна телефонија	Дел 2-Мобилна телефонија

II.9)Рамковна спогодба:**Не**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11)Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови:**Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

во тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**19-11-2014 15:30**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1)За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2)Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3)Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

-извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран;

-извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

Понудувачот треба да има позитивно финансиско работење во изминатите три финансиски години.

IV.2.4)Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5)Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6)Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2)Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1)Понудите да се достават најдоцна до: **25.11.2014 во 12.00 часот**

V.3)Период на важност на понудата:**90 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

25.11.2014 во 12.00 часот Место: скопје

V.5)Дополнителни информации

дополнителни информации на тел 3231-117

V.6)Датум на објава:**04-11-2014**